



АКО ДЕТЕТО Е ПОМАЛО ОД 13 ГОДИНИ, РОДИТЕЛИТЕ ГИ
КОРИСТАТ СВОИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
НА НАЛОГО

Упатства за регистрирање и пристап до eDesk:


1. Одете на линкот: www.pearson.eu/cee/macedonia/homepage
2. Кликнете на "LOGIN/REGISTER"

Pearson | Macedonia

CONTACT ABOUT PEARSON LOGIN / REGISTER

English Language Teaching Assessment Qualifications International Schools Higher & Professional Education

3. Кликнете на „REGISTER“, кое се наоѓа под „Student registration“



4. Изберете тип на налог од менито со избор и впишете ги своите основни податоци и смислете лозинка за eDesk:

5. Прифатете ги условите на користење
6. Кликнете на НАПРАВЕТЕ НАЛОГ

Информација

Вашата регистрација ни овозможува да ве контактираме само во врска со технички прашања кои се однесуваат на услугите кои ги нудиме

Доколку сакате да добивате информации за вебинари, конференции, нови публикации или промоции, ве молиме означете ги двете полиња подолу за пријава:

Јас се согласувам со обработката на моите лични податоци содржани во оваа форма за целите на директен маркетинг од Пирсон Централна Европа Sp. z o.o. со регистрирана канцеларија во Варшава, ул. Сзамачка 8, поштенски код: 01-748, Варшава, Полска („Пирсон“, администратор на податоци).

Се согласувам

Се согласувам Пирсон и Процесорот за податоци да ми испратат комерцијални информации по електронски пат (на пр. Смс, е-пошта, ин-апликација) на телефонскиот број и адресата на е-пошта што ја дадов во оваа форма.

Се согласувам


[ПОВЕЌЕ - ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ](#)

[КРЕИРАЈТЕ КОРИСНИЧКА СМЕТКА](#)

* Задолжителни полиња

7. Проверете ја електронската пошта и кликнете на линкот од имеилот со цел да го потврдите својот налог (прегледајте и во фолдерот SPAM)
8. По завршување на регистрирањето одете на: <https://edesk.pearson.eu/>

9. Изберете јазик македонски и кликнете на За ученици:



Почетна страница За ученици За наставници

ЕДНОСТАВЕН ПРИСТАП
ДО ВАШИТЕ
ОБРАЗОВНИ МАТЕРИЈАЛИ

За ученици За наставници

10. Пријавете се на платформата користејќи ги имеил адресата и лозинката со кои сте регистрирани:



Почетна страница За ученици За наставници

ПРИЈАВЕТЕ СЕ

✓ Пријавете се

Заборавена лозинка? Кликнете тука

ДАЛИ СТЕ ТУКА ЗА ПРВ ПАТ?

По регистрирањето, активирајте го пристапот до сите свои датотеки на eDesk со помош на пристапниот код од учебникот.

Регистрирајте се

11. На левата страна ќе бидат сите достапни материјали:

